

Службен весник

на Република Македонија

Број 228

29 декември 2015, вторник

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
6389. Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства.....	3	6395. Одлука за одобрување на Годишната сметка за 2014 година, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, за 2014 година	7
6390. Одлука за помилување на осудени лица по повод Новата 2016 година....	3		
6391. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за економија.....	6	6396. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2014 година	7
6392. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија – Скопје.....	6		
6393. Одлука за продажба на деловен простор во сопственост на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	6	6397. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2014 година	7
6394. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2015 година на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино.....	7		

	Стр.		Стр.
6398. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2014 година....	8	6408. Правилник за изменување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.....	22
6399. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2014 година....	8	6409. Одлука од Агенцијата за електронски комуникации	22
6400. Одлука за одобрување на работењето на член на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2014 година....	8	6410. Одлука од Агенцијата за електронски комуникации на РМ.....	22
6401. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2014 година....	8	6411. Одлука од Агенцијата за електронски комуникации	23
6402. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2014 година....	9	6412. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	24
6403. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2014 година....	9	6413. Одлука за измена на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	26
6404. Одлука за одобрување на работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2014 година....	9	6414. Одлука за одобрување на тарифа за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на Дирекцијата за технолошко - индустриски развојни зони – Скопје, (ДТИРЗ) за 2016 година.....	27
6405. Одлука за продажба на недвижни ствари-објекти	9	6415. Одлука за одобрување на регулирани максимални приходи и тарифи за вршење на дејностите пренос на природен гас и управување со системот за пренос на природен гас за 2016 година на АД ГА-МА Скопје	27
6406. Одлука за бесплатно отстапување на одземена стока на Министерството за труд и социјална политика.....	10	6416. Решение од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија	27
6407. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Добарце за изградба на објекти со намена домување во станбени куќи КО Добарце и КО Добарце вон град општина Желино	11	6417. Решение за измена на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	28
		6418. Решение за измена на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	28
		Резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации со кои се воведува, изменува или укинува режим на санкции против држави, ентитети или поединци	
		10. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката 2015/1066 (ЗНБП) на Советот од 2 јули 2015 година за изменување на Одлука 2013/183/ЗНБП за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја.....	2
		Огласен дел.....	1-44

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

6389.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 декември 2015 година.

Бр. 08-6195/1 Претседател
28 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ
СРЕДСТВА

Член 1

Во Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ број 106/2007, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15 и 154/15), во членот 5 точка 23 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се брише.

Во точката 23-д) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се брише.

Во точката 23-ф) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се брише и се додава нова точка 23-е), која гласи:

„23-е) спроведува од сопствени средства постапка за јавна набавка на лекови кои не се наоѓаат на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на барање на Министерството за здравство и“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR BARNА DHE MJETE MJEKËSORE

Neni 1

Në Ligjin për barna dhe mjete mjekësore („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 106/2007, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15 dhe 154/15), në nenin 5 pika 23 lidhëza “dhe” në fund të fjalisë shlyhet.

Në pikën 23-d) lidhëza “dhe” në fund të fjalisë shlyhet.

Në pikën 23-gj) lidhëza “dhe” në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohet pikë e re 23-e), si vijon:

“23-e) zbaton nga mjetet personale procedurë për furnizim publik të barnave të cilat nuk ndodhen në Listën pozitive të cilat janë në ngarkim të Fondit të Sigurimit Shëndetësor të Maqedonisë, me kërkesë të Ministrisë së Shëndetësisë dhe”.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

6390.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 и член 1а од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 12/2009), Претседателот на Република Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА
ПО ПОВОД НОВАТА 2016 ГОДИНА

I

Потполно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор осудените лица:

1. АЉБАН КЕМААЉ АМДИИ, од Скопје
2. АГИМ ИМЕР БАКИ, од с.Буковиќ, Скопје
3. АЛЕКСАНДАР ПЕНЧО УЗУНОВ, од с.Негорци
4. ДЕЈАН ДРАГИ ЈАКИМОВСКИ, од Куманово
5. ИВАН ДРАГЕ ДИМЧЕВСКИ, од Куманово
6. ТОНИ ЈОВАН ДИМИТРИЕВ, од с.Дукатино, Струмица
7. МАТИН БЛАГЕ ЗАФИРОВСКИ, од с.Алгуња, општина Старо Нагоричане
8. РАМАДАН АЗИС АЗИСИ, од Скопје
9. ФАЗИР ХУСЕИН МУСТАФОВ, од Кочани
10. ДЕМИР ТАХИР ЈАШАРОВСКИ, од Битола
11. АМЕТ РЕМЗИ АМЕТОВСКИ, од Скопје
12. БАЈРАМ ФЕИМ ЦУКОСКИ, од Ресен
13. БЕНИ РАМАДАН РУШИДОВСКИ, од Битола
14. БОБАН МИРКО АНДОНОВСКИ, од с. Катланово
15. ДИМЧЕ СТОИЛКО СТОЈКОВ, од с.Аргулица, Штип
16. ЕЛМАС БАЈРАМ БЕЉУЛИ, од с.Јурумлери, Скопје
17. ПАВЛЕ МИРКО АНДОНОВСКИ, од с.Катланово
18. СМАЈО ЗАХИТ ХАСИЌ, од Скопје
19. РЕФИК САБРИ МУСТАФОВСКИ, од с.Бистрица
20. САШКО МИШО СТАВРОВ, од Кавадарци
21. ТОНИ ДУШАН ШЕГМАНОВСКИ, од Скопје
22. ЕНИС РЕЦЕП РАХМАНИ, од Скопје
23. РИСТО ГОЛУБ СМИЛЕВСКИ, од Битола
24. НИКОЛЧЕ БЛАГОЈА НИКОЛОВСКИ, од Битола
25. РЕМЗИ АХМЕТ АЈРЕДИНИ, од с.Градец
26. ИЗЕТ РИЗА ЉАТИФИ, од с.Крушопек, Скопје
27. ТОНИ ЉУПЧО ДИМОВСКИ, од Скопје
28. ВЛАДО ВЕЛКО ПЕШЛИКОВСКИ, од Скопје
29. ДАЛИБОР БОРО КИТАНОВСКИ, од Крива Паланка

30. ИВАН РАДЕ ЈАНКОВСКИ, од с.Драмче
31. ВАНЕ БЛАЖО КАМЧЕВ, од Кавадарци
32. ГОЦЕ САШКО ТОШЕСКИ, од с.Долнени
33. ИЛИЈА АЛЕКСА КОСТАДИНОВ, од с.Калуѓе-рица
34. КОЉЧО СТОЈЧО ДЕЛЕВ од с.Штука, општина Босилово
35. MARTIN СЛАВЕ ДОДЕВСКИ, од Куманово
36. РАЈКО РАДИСАВ РАДОЈКОВИЌ, од Ниш, Република Србија
37. СЕЛЕЈДИН ЈАХИЈА ИСМАИЛИ, од Куманово
38. БЛАГОЈА СТОЈАН КРСТЕВСКИ, од Скопје
39. АЦО БОРИСЛАВ КИТАНОВСКИ, од Скопје
40. ПЕТАР СОТИР ИЛИЕВ, од Битола
41. ЗОРАН ПЕРО СТОЈМИРОВ, од Винаца
42. ОЛИВЕР МЛАДЕН МИТЕВ, од Винаца
43. ПАНЧЕ БОРИС НАУНЧЕВСКИ, од Велес
44. БОБАН СТОЈМИР БОШКОСКИ, од Гостивар
45. ФАРУК ШЕФКИ ХАБИЛИ, од Тетово
46. МАРИЈАНЧО МЕНДО ЛУКАРОВСКИ, од Битола, с.Горно Оризари
47. БЕДРИ РАФИЗ СЕЈДИ, од с.Копачин Дол
48. ШАКИР ХАЈДАР ЏЕЛАДИНИ, од Тетово
49. ИБРАХИМ АВНИ РЕЏЕПИ, од с.Липково
50. ПЕРО ВАСИЛИЈЕ МЕРКОВ, од Струмица
51. МАРЈАН КИРИЛ ПЕРКОВСКИ, од Скопје
52. МИРЧЕ ДОНЕ ИВАНОВСКИ, од с.Инџиково
53. БОБАН ДОБРЕ РИСТОВСКИ од с.Конопница, Крива Паланка
54. ДИАНА ДУШАН ГУЛЕСКА, од Прилеп.

II

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор осудените лица:

1. АЦИ ЏЕМАЈЛИ КАЗИУ од с.Селокуќе, Дебар, во траење од 6 месеци
2. АЛИЈА ИСА ОСМАНОВСКИ од с.Подгорци, Струга, во траење од 6 месеци
3. АЛЕКСАНДАР ТРАЈЧЕ АЛЕКСОВСКИ од Скопје, во траење од 6 месеци
4. БДУЛСАМЕТ РУЖДИ РАМАДАНИ од Куманово, во траење од 6 месеци
5. АЛИМ СЕФЕР ДЕМИРИ од с.Челопек, Тетово, во траење од 6 месеци
6. АГИМ МУЗАФЕР МИФТАРИ од Тетово, во траење од 6 месеци
7. АДНАН НАЗИМ АЗИР од Скопје, во траење од 6 месеци
8. АЛИ КАЛОШ РЕШИТИ од Тетово, во траење од 6 месеци
9. БРАНИСЛАВ БЛАГЕ АНГЕЛОВСКИ од Куманово, во траење од 6 месеци
10. БРАНКО ДРАГИ ПЕТРОВСКИ од с.Мартиница, Крива Паланка, во траење од 6 месеци
11. ДРАГАН ПЕРО АПОСТОЛОВ од Неготино, во траење од 1 година
12. ДЕНИС НАШИД МУРАТОВСКИ од Битола, во траење од 6 месеци
13. ДАЛИБОР ПЕЦО МИЈАЛКОВСКИ од Кратово, во траење од 3 месеци
14. ГОЦЕ СТЕВО СПИРОВСКИ од Скопје, во траење од 9 месеци
15. ГАЗМЕНД ШИБРИТ АБДИЈИ од с.Страјане, Гостивар, во траење од 6 месеци
16. ИСНИ САДИК ЈАКУПИ од с.Паничари, Скопје, во траење од 6 месеци
17. ИБРАИМИ НЕЗИР АДНАН од Скопје, во траење од 6 месеци

18. ЗАИМ ЏЕВДЕТ МИФТАРИ од с.Радолиште, Струга, во траење од 6 месеци
19. ЈЕТОН КАНИ КАЗИМИ од с.Пирок, во траење од 6 месеци
20. ЉУБЕН ЖИВКО ЈОШЕСКИ од с.Вранче, Прилеп, во траење од 6 месеци
21. МЕФАИЛ ФЕЈЗУЛА АЛИЈОВ, од с.Согле, општина Богомила, во траење од 6 месеци
22. НЕЏАТ ХИВЗО ДУПЉАК од Скопје, во траење од 9 месеци
23. НЕЏИП АСАН ДЕСТАНОВ од Берово, во траење од 1 година
24. РАМАДАН ВЕБИ АДЕМИ од Скопје, во траење од 6 месеци
25. РОБЕРТ ДОБРЕ НИКОЛОВСКИ од с.Иванковци, Велес, во траење од 6 месеци
26. РАМАДАН ЕТЕМ ЕТЕМИ од Скопје, во траење од 6 месеци
27. РАИД РАМАДАН САЛИЈИ од с.Ропалце, Куманово, во траење од 6 месеци
28. РЕСУЛ НЕШАТ АМЕТИ од с.Грнчари, Ресен, во траење од 6 месеци
29. СТОЈАН ЖИВКО ДИМИТРИЕВСКИ од Тетово, во траење од 6 месеци
30. СЕФЕР НАСЕР ХАСАН од Скопје, во траење од 6 месеци
31. САБИТ МУАМЕТ ДУРАКУ од с.Рашче, во траење од 3 месеци
32. ЗОРАН РАДЕ АНДОВСКИ од Скопје, во траење од 6 месеци
33. НИКОЛА СПАСКО ЈОСИФОВ од Кавадарци, во траење од 6 месеци
34. САБРИ АЈЕТ БАЈРАМИ од с.Нераште, Тетово, во траење од 6 месеци
35. СУЛЕЈМАН КАМИЛ МУСТАФА од с.Опае, Куманово, во траење од 6 месеци
36. КЕМАЛ СУЉО БРОЊА од с.Лажани, Крушево, во траење од 6 месеци
37. ФЕТАИ ЈАКУП НИЈАЗИ од Скопје, во траење од 6 месеци
38. ФЕЈЗУЛА МЕЏДИ БЕРЗАТ од с.Кондово, во траење од 6 месеци
39. ФЕРАТ ФАРУДИН МИРТОСКИ од Кичево, во траење од 6 месеци
40. ЏЕВИТ БАЈРАМ СЕЛИМИ од с.Бојане, во траење од 1 година
41. ШАИН УЗЕИР САЛИ од Скопје, во траење од 6 месеци
42. АТАНАС КРСТЕ ПАСКАЛОВ од Скопје, во траење од 1 година
43. ВИКТОР ЉУБИША ТАСЕВСКИ од Скопје, во траење од 6 месеци
44. ДАЛИБОР ТОМЕ ДОНЧЕВСКИ од Скопје, во траење од 6 месеци
45. ДАНИЕЛ ЛАЗАР НАЈДЕНОВ од с.Муртино, општина Струмица, во траење од 6 месеци
46. ИМЕР АБДИЛ АМЕТИ од Тетово, во траење од 6 месеци
47. АФРИМ ЧАИЉ БЕРИША од Скопје, во траење од 6 месеци
48. АЛЕКСАНДАР ЛЕВКО КАРТИНОВ од Велес, во траење од 6 месеци
49. АЛЕКСАНДАР МАРЈАН МАТОВСКИ од Тетово, во траење од 6 месеци
50. АРБЕН САБЕДИН КАИЛОВСКИ од Скопје, во траење од 6 месеци
51. ЕМРАН Н.Н.СЕЛМАНИ од Скопје, во траење од 6 месеци
52. ВИОЛЕТА РАДОВАН МИЛЕНКОВСКА од Куманово, во траење од 6 месеци
53. ВЛАТКО БОРЧЕ КОСОВСКИ од Скопје, во траење од 6 месеци

54. ЛАЗЕ ДРАГЧЕ ТАСЕСКИ од с.Одри, Тетово, во траење од 3 месеци
 55. ЉУБОМИР ПЕТАР ТОДОРОВСКИ од Скопје, во траење од 1 година
 56. ЕРТАН НАЗИМ ЕЛМАЗОВ од Прилеп, во траење од 1 година
 57. ЕЛСАН РАМИЗ БЕГОСКИ од с.Пласница, Македонски Брод, во траење од 6 месеци
 58. ЕРХАН ОСМАН МАМУТИ од Скопје, во траење од 6 месеци
 59. ЗДРАВКО ЖИВКО ГАЗИНКОВСКИ од с.Митрашинци, Берово, во траење од 6 месеци
 60. ИЛИЈА ПЕТКО ШИНИКОСКИ од Струга, во траење од 9 месеци
 61. ИМЕТ САМИ ФЕИЗОСКИ од Битола, во траење од 6 месеци
 62. МУХАМЕД РАФЕТ АСАНОВСКИ од Прилеп, во траење од 1 година
 63. СТЕФАН ПАНДЕ ГОНОВСКИ од Битола, во траење од 1 година
 64. СТЕФАН МИЛАН ИЧЕВ од Струмица, во траење од 1 година и 6 месеци
 65. ТОМЕ РИСТО СВИРЕВ од Скопје, во траење од 6 месеци
 66. ФИЛИП СРЕЌКО ТРПКОВСКИ од Скопје, во траење од 1 година
 67. ШЕВАЛ РАМАДАН СЕФЕРИ од Скопје, во траење од 6 месеци
 68. АФРИМ РЕЏЕП СЕФЕРИ од Тетово, во траење од 1 година
 69. АДНАН ХАЈРИС ЈАШАРИ од Скопје, во траење од 1 година
 70. БОЈАН ЖИВКО АЦЕВСКИ од Скопје, во траење од 6 месеци
 71. БИДАИ ХАМДИ МЕМЕД од Скопје, во траење од 1 година
 72. ВЛАДИМИР ЗОРАН ВЕЉКОВИЌ од Куманово, во траење од 1 година
 73. ЕРЏАН ИСКЕНДЕР УСЕИН од Скопје, во траење од 1 година
 74. ГОХАН ФЕИМ ВЕЈСЕЛ од Битола, во траење од 6 месеци
 75. МАРЈАН ЉУБЕ КАРЕСКИ од с.Пашиновци, во траење од 3 месеци
 76. МИЛЕ БОРЧЕ СТЕВКОВСКИ од Скопје, во траење од 1 година
 77. НИКОЛЧЕ ЉУБИША БИРКАНОВИЌ од Битола, во траење од 6 месеци
 78. НАСЕР РУФАТ ЗЕНДЕЛОВСКИ од Скопје, во траење од 6 месеци
 79. САЛИ АЗИС АЗИС од Скопје, во траење од 6 месеци
 80. ЦОКО СТОЈЧЕ МИХАЈЛОВ од с.Јосифово, Валандово, во траење од 1 година
 81. ВЛАТКО ДИМЧЕ АНГЕЛЕВСКИ од Скопје, во траење од 1 година
 82. ИМЗИ ПАЈАЗИТ ДИЛАВЕРИ од Охрид, во траење од 1 година
 83. МАРЈАН БОРИС ХРИСТОВСКИ од Битола, во траење од 6 месеци
 84. ХРИСТО РАДЕ НАЛОСКИ од Скопје, во траење од 6 месеци
 85. ЦЕЛАЛ БАСРИ РАКИПИ од Дебреше, во траење од 1 година
 86. ДЕЈАН ВИЛИЈАМ ШПЕГЛИЌ од Цеље, Република Словенија, во траење од 6 месеци
 87. АЛИЛ КАМИЛ ФЕРАТИ од с.Жеровјане, во траење до 6 месеци
 88. САШО ТРАЈАН БОЦЕСКИ од Скопје, во траење од 6 месеци
 89. ВАНЧО ТРАЈЧО ЃОРГИЕВ од с.Пиперово, општина Василево, во траење од 6 месеци

90. ДРАГЧЕ МИЛЕ ЃОРГИЕВСКИ од с.Шишево, Скопје, во траење од 6 месеци
 91. ИГОР АЛЕКСАНДАР МИЛОШЕВИЌ од с.Четирце, во траење од 3 месеци
 92. МИЛКОВСКИ ДРАГАН БОЈАН од Куманово, во траење од 3 месеци
 93. ИГОР БЕНИТО ОРИЃАНСКИ од с.Сопотница-Демир Хисар, во траење од 9 месеци
 94. ЈОВАНЧО ПЕРО СТОЕВСКИ од Прилеп, во траење од 6 месеци
 95. ПАНЧО АНГЕЛ АНГЕЛОВ од с.Босилово, во траење од 6 месеци
 96. ТОШЕ МИЛАНЧО ВЕЛКОВ од Кочани, во траење од 3 месеци
 97. МИРЈАНА ДИМИТРИЈА СТОЈКОСКА од Прилеп, во траење од 6 месеци
 98. СЛАВЧО ЉУБОМИР МИЛОШЕСКИ од Гостивар, во траење од 3 месеци
 99. ТИМКА ПАВЛЕ ИВАНОВА од Скопје, во траење од 6 месеци
 100. АЛЕКСАНДАР ДРАГОЉУБ МАРКОВСКИ од Скопје, во траење од 9 месеци
 101. БЛАГОЈ САШКО КАРОВ од Кочани, во траење од 6 месеци
 102. БОБАН САНДЕ ПОПКРСТЕВСКИ од Скопје, во траење од 1 година
 103. ЗОРАН БЛАЖО МИТЕВ од Штип, во траење од 1 година
 104. ЛАЗО ВАНЧО ДИМОВСКИ од Велес, во траење од 1 година
 105. САШКО МИРКО НИКОЛОВСКИ од с.Драмче, Делчево, во траење од 3 месеци
 106. АЗИЗ РАХМАН АЗИЗИ од с.Падалиште, во траење од 3 месеци
 107. БЕРАТ ЏЕЉАДИН СУЛИМАНИ од с.Никуштак, општина Липково, во траење од 6 месеци
 108. ВЕЗИР СЕВДИ ШЕЈИ од с.Велешта, во траење од 6 месеци
 109. ВЛАДО СЛАВКО СТОЈАНОВСКИ од Скопје, во траење од 6 месеци
 110. ДРАГАН ВЛАДИМИР СПАСОВСКИ од Куманово, во траење од 3 месеци
 111. ЗОРАН БРАНКО МИТКОВСКИ од с.Романовце, Куманово, во траење од 6 месеци
 112. ИСАМЕДИН ЈУСУФ ЈУСУФ од Скопје, во траење од 6 месеци
 113. НАСЕР МЕФАИЛ ЉЕЗА од Скопје, во траење од 3 месеци
 114. ПЕРИЦА НОВЧА СИМОНОВИЌ од Куманово, во траење од 6 месеци
 115. ФАТОН НАКИ СЕЛМАНИ од Тетово, во траење од 6 месеци
 116. ФИДАН ШАБАН ЛУМАНОВСКИ од с.Граешница, Битола, во траење од 3 месеци
 117. ЦЕЛИЛ ЦАБИР ЦЕЛИЛИ од с.Горна Лешница, во траење од 6 месеци
 118. ШЕМО РЕЏЕП РЕЏЕПИ од с.Гургурница, во траење од 6 месеци
 119. АФРИМ АЛИЛ ХАЛИЛИ од с.Лаковица, Гостивар, во траење од 6 месеци
 120. ИГОР ДИМО ДИМОВСКИ од Скопје, во траење од 3 месеци.

III

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-1881/1
29 декември 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
6391.**

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за економија, бр. 51-5227/1 од 14.9.2010 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 121/2010).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-11653/1	Заменик на претседателот
22 декември 2015 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

6392.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА
ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА,
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија - Скопје, со седиште во Скопје, ул. „11-ти Октомври“ бр.9 за градежно земјиште со површина од 21м², кое што претставува ГП бр.8.7 - дел од КП бр.405/1, КО Карпош, евидентирано во Имотен лист бр.55914 за КО Карпош, согласно Извод од Детален урбанистички план бр.36-1112/2 од 10.02.2015 година; ДУП за Градска четврт

ЦС 15-Криви Дол, донесен со Одлука на Советот на Општина Карпош бр.07-9210/2 од 30.12.2014 година, издаден од Општина Карпош и Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци КО Карпош, со дел. бр.0803-248/1 од 22.6.2015 година, со намена за изградба на објект од јавен интерес Е2-Комунална супраструктура (трафостаница).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-11969/1	Заменик на претседателот
22 декември 2015 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

6393.

Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2013, 69/2013, 104/2013, 27/2014, 42/2014, 178/2014, 180/2014, 51/2015, 61/2015 и 129/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО
СОПСТВЕНОСТ НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ
ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Да се изврши продажба на деловен простор во сопственост на Комисија за хартии од вредност на Република Македонија со вкупна површина од 382м² евидентиран во Имотен лист бр. 50779, КО Центар 1 – Скопје, КП 11832, кој се наоѓа на адреса ул. „Димитрие Чуповски“ бр.26, 1000 Скопје.

Член 2

Проценетата пазарна вредност на деловниот простор од член 1 на оваа одлука изнесува 37.730.432,00 денари, која вредност претставува вкупна почетна цена за јавното наддавање.

Член 3

Се овластува Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да ја води постапката за јавно наддавање и да склучи договор за продажба на деловниот простор од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-11991/1	Заменик на претседателот
22 декември 2015 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

6394.

Врз основа на член 383, став (1), точка (8) и член 479 став (2) од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на акционери на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино во државна сопственост, Неготино, на седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2015 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО

1. Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2015 година на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино во државна сопственост, Неготино, се избира економскиот оператор БЕЈКЕР ТИЛИ Македонија ДОО од Скопје, согласно Одлуката за избор на најповолна понуда за јавна набавка бр.11-593/1 од 17.11.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-12244/1
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6395.

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на АД ТЕЦ Неготино во државна сопственост, Неготино, на седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2014 ГОДИНА, ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, ЗА 2014 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка за 2014 година, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето за 2014 година, на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, усвоени од Управниот одбор на ова акционерско друштво, со Одлука бр. 02-89/7, на седницата, одржана на 26.02.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-12246/1
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6396.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, на седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, за период од 1.1. до 31.12.2014 година и тоа:

- м-р Мите Јовановски, претседател на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-12246/3
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6397.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, на седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, за период од 1.1. до 31.12.2014 година и тоа:

- Ристо Николов, член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-12246/4
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-12246/6
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

6398.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, на седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, за период од 1.1. до 31.12.2014 година и тоа:

- Александар Ризов, член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-12246/5
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

6399.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, на седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, за период од 1.1. до 31.12.2014 година и тоа:

- Горница Михова, член на Управен одбор.

6400.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, на седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Управниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, за период од 1.1. до 31.12.2014 година и тоа:

- Марија Пчеларова, член на Управен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-12246/7
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

6401.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, на седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, за период од 1.1. до 31.12.2014 година и тоа:

- Димитар Анчев, претседател на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-12246/8
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6402.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, на седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, за период од 1.1. до 31.12.2014 година и тоа:

- Драги Тричковски, член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-12246/9
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6403.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, на седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во

државна сопственост, Неготино, за период од 1.1. до 31.12.2014 година и тоа:

- Јован Попов, член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-12246/10
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6404.

Врз основа на член 383, став 1, точка 4 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, на седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работењето на член на Надзорниот одбор на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, за период од 1.1. до 31.12.2014 година и тоа:

- Тони Честојанов, член на Надзорен одбор.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-12246/11
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6405.

Врз основа на член 23 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ-ОБЈЕКТИ

Член 1

Да се изврши продажба на недвижни ствари - објекти, кои се наоѓаат на ул. „Галеш“, на КП бр. 4301/1, запишани во Имотен лист бр. 103302 за КО Охрид 4, сопственост на Република Македонија – корисник Министерството за транспорт и врски, и тоа:

- зграда бр. 1, намена на зграда: А4-7, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел/заеднички дел: ДП, со површина од 1117м²;

- зграда бр. 1, намена на зграда: А4-7, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел/заеднички дел: ПП, со површина од 18м²;

- зграда бр. 1, намена на зграда: А4-7, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел/заеднички дел: ХС, со површина од 16м²;

- зграда бр. 1, намена на зграда: А4-7, влез 1, кат К1, намена на посебен дел/заеднички дел: А, со површина од 428м²;

- зграда бр. 1, намена на зграда: А4-7, влез 1, кат К1, намена на посебен дел/заеднички дел: ПП, со површина од 221м²;

- зграда бр. 1, намена на зграда: А4-7, влез 1, кат К1, намена на посебен дел/заеднички дел: ХС, со површина од 14м²;

- зграда бр. 1, намена на зграда: А4-7, влез 1, кат К2, намена на посебен дел/заеднички дел: А, со површина од 422м²;

- зграда бр. 1, намена на зграда: А4-7, влез 1, кат К2, намена на посебен дел/заеднички дел: ПП, со површина од 97м²;

- зграда бр. 1, намена на зграда: А4-7, влез 1, кат К2, намена на посебен дел/заеднички дел: ХС, со површина од 14м²;

- зграда бр. 1, намена на зграда: А4-7, влез 1, кат МА, намена на посебен дел/заеднички дел: ДП, со површина од 37м²;

- зграда бр. 1, намена на зграда: А4-7, влез 1, кат МА, намена на посебен дел/заеднички дел: ПП, со површина од 427м²;

- зграда бр. 1, намена на зграда: А4-7, влез 1, кат МА, намена на посебен дел/заеднички дел: ХС, со површина од 14м²;

- зграда бр. 2, намена на зграда: А4-7, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел/заеднички дел: П, со површина од 4м².

Член 2

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно Процената од Бирото за

судски вештачења СВ 5 број 271/15 од 04.12.2015 година, во која е проценета вкупната вредност на имотот на износ од 62.579.140,50 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 62.579.140,50 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aucii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-12652/1
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6406.

Врз основа на член 30 став 1 од Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.12.2015 година, донесе

ОДЛУКА ЗА БЕСПЛАТНО ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНА СТОКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. На Министерството за труд и социјална политика бесплатно се отстапува следната стока со завршена царинска постапка, за помош на евидентирани приматели на социјална помош и тоа:

СПИСОК НА СТОКИ ЗА БЕСПЛАТНО ОТСТАПУВАЊЕ						
Р.бр.	Вид	Артикал	ЕМ	Количина	Број на предмет	Година на заплена
1	Облека	Женски панталони	Парче	555	066742/14	2014
				555		
2	Облека	Женски панталони	Парче	145	026621/14	2014
				145		
Вкупно:				700		

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-13169/1
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6407.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15 и 215/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 22.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ДОБАРЦЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУКИ КО ДОБАРЦЕ И КО ДОБАРЦЕ ВОН ГРАД ОПШТИНА ЖЕЛИНО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Добарце за изградба на објекти со намена домување во станбени куки КО Добарце и КО Добарце вон град, општина Желино.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 717429м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1998/1	Добарце	Село	овоштарник	3
1998	Добарце	Село	овоштарник	3
2023	Добарце	Село	камењар	0
1958	Добарце	Село	камењар	0
1939	Добарце	Село	камењар	0
1448	Добарце	Ливаде	ливада	4
1027	Добарце	Село	ливада	5
1028	Добарце	Село Ограде	ливада	5
1448	Добарце	Ливаде	ливада	4
1448	Добарце	Ливаде	ливада	4
1025/2	Добарце	Ограде	ливада	5
1026	Добарце	Село	ливада	5
1394	Добарце	Ливаде	ливада	5
1395	Добарце	Ливаде	ливада	4
1396	Добарце	Ливаде	ливада	4
1977	Добарце	Велико Брдо	нива	5
1978	Добарце	Село	нива	5
1285/1	Добарце	Красте	нива	6
1407/3	Добарце	Ливада	нива	4
2012/1	Добарце	Село	нива	5
2012/2	Добарце	Село	нива	5
2012/3	Добарце	Село	нива	5
1849	Добарце	Село	нива	4
1845	Добарце	Село Ограда	нива	5
1848	Добарце	Село Башта	нива	4
1523	Добарце	Ограде	нива	6
1126	Добарце	Ограде	нива	5
2011	Добарце	Село	нива	0
2011	Добарце	Село	нива	5
1127	Добарце	Ограде	нива	5
1128	Добарце	Ограде	нива	5
1144	Добарце	Ограде	нива	4
1852	Добарце	Велико Брдо	нива	5
2000	Добарце	Село	нива	5
2008	Добарце	Село	нива	5

1143	До барце	Ограда	нива	4
1157	До барце	Ограде	нива	4
1158	До барце	Ограде	нива	4
1294	До барце	Краста	нива	4
2002	До барце	Село	нива	5
1950	До барце	Село	нива	5
1520/1	До барце	Ограде	нива	5
1520/4	До барце	Ограде	нива	5
1012	До барце	Село	нива	5
1115	До барце	Село Башта	нива	4
1117	До барце	Село Ограда	нива	6
1119	До барце	Северно	нива	6
1113	До барце	Село Башта	нива	4
1122	До барце	Село	нива	5
1442	До барце	Ливаде	нива	4
1109	До барце	Село Башта	нива	4
1179	До барце	Село	нива	4
1293	До барце	Краста	нива	5
1435	До барце	Ограде	нива	4
1111	До барце	Село	нива	4
1133	До барце	Ограда	нива	4
1157	До барце	Ограде	нива	4
1158	До барце	Ограде	нива	4
1882	До барце	Село	нива	5
1358	До барце	Краста	нива	6
1409	До барце	Ливаде	нива	4
1428	До барце	Ограде	нива	5
1428	До барце	Ограде	нива	4
1432	До барце	Ограде	нива	4
1898	До барце	Село	нива	5
1402/1	До барце	Ливаде	нива	3
1104	До барце	Село	нива	4
1107	До барце	Село	нива	4
1186	До барце	Село	нива	4
1428	До барце	Ограде	нива	5
1428	До барце	Ограде	нива	4
1429	До барце	Ограда	нива	4
1431	До барце	Ограде	нива	4
1105	До барце	Село Башча	нива	4
1108	До барце	Село Башча	нива	4
1156	До барце	Ограда	нива	4
1188	До барце	Село Башта	нива	4
1085	До барце	Село	нива	4
1095	До барце	Село Вхешт	нива	6
1091	До барце	Село	нива	6
1092	До барце	Село Ограда	нива	4
1093	До барце	Село Ограда	нива	5
1177	До барце	Село Башта	нива	4
1178	До барце	Село Башта	нива	4
1363/3	До барце	Краста	нива	6
1086	До барце	Село Ограда	нива	5
1089	До барце	Село Ограда	нива	6
1090	До барце	Село Ограда	нива	5
1298	До барце	Краста	нива	5
1343	До барце	Краста	нива	5
1344	До барце	Краста	нива	5

1345	Добарце	Краста	нива	5
1079	Добарце	Село Ограда	нива	6
1080	Добарце	Село	нива	5
1080	Добарце	Село	нива	4
1081	Добарце	Село	нива	4
1103	Добарце	Село Башта	нива	4
1179	Добарце	Село Ашта	нива	4
1403	Добарце	Ливаде	нива	3
1433	Добарце	Ограде	нива	4
1135	Добарце	Ограда	нива	4
1136	Добарце	Ограде	нива	4
1163/1	Добарце	Село	нива	4
1865/2	Добарце	Село	нива	5
1162	Добарце	Ограде	нива	4
1859	Добарце	Село	нива	5
1903	Добарце	Село	нива	4
1445	Добарце	Ливаде	нива	4
1446	Добарце	Ливаде	нива	4
1846	Добарце	Село	нива	4
1853	Добарце	Село	нива	5
1854	Добарце	Село	нива	5
1855	Добарце	Село	нива	5
1857	Добарце	Село	нива	5
1160	Добарце	Ограде	нива	4
1164	Добарце	Село	нива	4
1377	Добарце	Краста	нива	4
1366/1	Добарце	Краста	нива	6
1366/3	Добарце	Краста	нива	6
1112	Добарце	Село	нива	4
1165	Добарце	Село	нива	4
1863	Добарце	Село	нива	5
1083	Добарце	Село	нива	5
1084	Добарце	Село	нива	5
1020	Добарце	Село	нива	5
947	Добарце	Ограде	нива	5
1221/1	Добарце	Ограде	нива	5
1291	Добарце	Краста	нива	3
1297	Добарце	Краста	нива	5
959	Добарце	Ограде	нива	4
969	Добарце	Ограде	нива	5
969	Добарце	Ограде	нива	0
1175	Добарце	Село	нива	4
956	Добарце	Ограде	нива	5
1033	Добарце	Село	нива	5
1170	Добарце	Село	нива	4
1213	Добарце	Ограде	нива	4
1216	Добарце	Ограде	нива	5
1364	Добарце	Краста	нива	6
1369	Добарце	Краста	нива	5
955	Добарце	Ограде	нива	4
1030	Добарце	Село	нива	5
1169	Добарце	Село Бавча	нива	4
1171	Добарце	Село	нива	4
1181	Добарце	Село	нива	4
1214	Добарце	Ограде	нива	4
968	Добарце	Ограде	нива	5

1031	Добарце	Село Башта	нива	5
1045	Добарце	Село	нива	4
1167	Добарце	Село Башта	нива	4
1211	Добарце	Ограде	нива	4
957	Добарце	Ограде	нива	5
1187	Добарце	Село	нива	4
1215	Добарце	Ограде	нива	5
1218	Добарце	Село	нива	5
1100	Добарце	Село Башта	нива	4
1173	Добарце	Село Башта	нива	4
1183	Добарце	Село Башта	нива	4
1070	Добарце	Село Гумно	нива	4
1022	Добарце	Село	нива	4
1023	Добарце	Село	нива	4
1212	Добарце	Ограде	нива	4
1106	Добарце	Село Башта	нива	4
1172	Добарце	Село Башта	нива	4
1210	Добарце	Ограде	нива	5
1288	Добарце	Краста	нива	3
1359	Добарце	Краста	нива	6
1085	Добарце	Село	нива	4
1094	Добарце	Село	нива	5
1094	Добарце	Село	нива	6
1140	Добарце	Ограде	нива	4
1102	Добарце	Село	нива	4
1362	Добарце	Краста	нива	6
1406	Добарце	Ливаде	нива	4
2031	Добарце	Велико Брдо	нива	7
1406	Добарце	Ливаде	нива	4
1528/2	Добарце	Ограде	нива	5
1851/2	Добарце	Село Ограде	нива	5
1368	Добарце	Краста	нива	5
1407/1	Добарце	Ливади	нива	4
2007	Добарце	Ограде	нива	5
1144	Добарце	Ограде	нива	4
2007	Добарце	Ограде	нива	5
1292	Добарце	Краста	нива	4
1294	Добарце	Краста	нива	4
2003	Добарце	Село	нива	5
1366/1	Добарце	Краста	нива	6
1366/3	Добарце	Краста	нива	6
1356	Добарце	Краста	нива	6
1189	Добарце	Село	нива	4
1179	Добарце	Село	нива	4
1079	Добарце	Село	нива	6
1095	Добарце	Село	нива	3
1141	Добарце	Ограде	нива	4
1360	Добарце	Краста	нива	6
1377	Добарце	Краста	нива	4
1161	Добарце	Ограде	нива	4
1165	Добарце	Село	нива	4
1377	Добарце	Краста	нива	4
1782	Добарце	Село	нива	5
1165	Добарце	Село	нива	4
1782	Добарце	Село	нива	5
1082	Добарце	Село	нива	4

1165	Добарце	Село	нива	4
1377	Добарце	Краста	нива	4
1782	Добарце	Село	нива	5
1782	Добарце	Село	нива	5
1047	Добарце	Село	нива	3
971	Добарце	Ограде	нива	5
1166	Добарце	Село	нива	4
1357	Добарце	Краста	нива	6
1365	Добарце	Краста	нива	6
1847	Добарце	Село	нива	4
1404	Добарце	Ливаде	нива	3
1408	Добарце	Ливаде	нива	4
1411	Добарце	Ограде	нива	4
1428	Добарце	Ограде	нива	5
1428	Добарце	Ограде	нива	4
1185	Добарце	Село	нива	4
1206	Добарце	Ограда	нива	5
1209	Добарце	Ограде	нива	5
1207/1	Добарце	Ограде	нива	5
1207/3	Добарце	Ограде	нива	5
960	Добарце	Ограда	нива	5
1159	Добарце	Ограде	нива	4
2004	Добарце	Село	нива	5
1295	Добарце	Краста	нива	5
1296	Добарце	Краста	нива	5
1370	Добарце	Краста	нива	4
1285/3	Добарце	Краста	нива	5
1285/3	Добарце	Краста	нива	6
1120	Добарце	Село	нива	5
1285/2	Добарце	Краста	нива	6
979	Добарце	Ограде	нива	5
1048	Добарце	Село	нива	5
1123	Добарце	Село	нива	5
961/3	Добарце	Ограде	нива	5
1851/1	Добарце	Село	нива	5
1851/3	Добарце	Село	нива	5
958/1	Добарце	Ограде	нива	5
1025/1	Добарце	Село	нива	5
1174	Добарце	Село	нива	4
1110	Добарце	Село	нива	4
1138	Добарце	Ограде	нива	4
1410/2	Добарце	Ограде	нива	4
1010	Добарце	Село	нива	5
1019	Добарце	Село	нива	5
1008	Добарце	Село	нива	6
1021	Добарце	Село	нива	5
1207/2	Добарце	Ограде	нива	5
2005	Добарце	Ограде	нива	5
2005	Добарце	Ограде	нива	6
958/2	Добарце	Ограде	нива	5
1034/6	Добарце	Село	нива	5
1129	Добарце	Ограде	нива	5
1144	Добарце	Ограда	нива	4
1144	Добарце	Ограде	нива	4
1217	Добарце	Ограде	нива	5
1182	Добарце	Село Бавча	нива	4

1184	Добарце	Село Башта	нива	4
967/1	Добарце	Ограде	нива	5
1068	Добарце	Село Гумно	нива	4
1071	Добарце	Село Гумно	нива	4
1099	Добарце	Село	нива	4
1867	Добарце	Село	нива	5
1130	Добарце	Село	нива	5
1006	Добарце	Село	нива	5
1013	Добарце	Село	нива	5
1005	Добарце	Село	нива	5
1180	Добарце	Село	нива	4
1142	Добарце	Ограде	нива	4
1434	Добарце	Ограде	нива	4
1975	Добарце	Село	нива	5
1976	Добарце	Велико Брдо	нива	5
1163/2	Добарце	Село	нива	4
1865/1	Добарце	Село	нива	5
1865/3	Добарце	Село	нива	5
1940	Добарце	Село	нива	4
1900	Добарце	Село	нива	4
1410/1	Добарце	Ограде	нива	4
1137	Добарце	Ограде	нива	4
1134	Добарце	Ограде	нива	4
2028	Добарце	Велико Брдо	нива	6
1361	Добарце	Краста	нива	6
961/1	Добарце	Ограде	нива	5
1078/2	Добарце	Село	нива	5
961/2	Добарце	Ограде	нива	5
1520/3	Добарце	Ограде	нива	5
1521/1	Добарце	Ограде	нива	5
1522	Добарце	Ограде	нива	5
1520/2	Добарце	Ограде	нива	5
1521/2	Добарце	Ограде	нива	5
1921	Добарце	Село	нива	4
1923	Добарце	Село	нива	5
1114	Добарце	Село Башча	нива	4
1080	Добарце	Село	нива	5
1080	Добарце	Село	нива	4
1087	Добарце	Село	нива	5
1088	Добарце	Село	нива	5
1103	Добарце	Село	нива	4
1527	Добарце	Ограде	нива	5
1528/1	Добарце	Ограде	нива	5
1407/2	Добарце	Ливаѓе	нива	4
1368	Добарце	Краста	нива	5
2027/3	Добарце	Село	нива	4
1858	Добарце	Село	нива	5
1163/3	Добарце	Село	нива	4
1865/4	Добарце	Село	нива	5
1139	Добарце	Ограда	нива	4
1155	Добарце	Ограда	нива	5
1435	Добарце	Ограде	нива	4
1529/1	Добарце	Ливаде	нива	5
1951	Добарце	Село	нива	5
1529/2	Добарце	Ливаде	нива	5
1125	Добарце	Ограде	нива	5

1399	Добарце	Ливада	нива	3
1529/3	Добарце	Ливаде	нива	5
1367	Добарце	Краста	нива	6
1124	Добарце	Ограде	нива	5
1118	Добарце	Село	нива	6
1850	Добарце	Село	нива	4
1447/2	Добарце	Ливаде	нива	4
1447/1	Добарце	Ливаде	нива	5
1447/3	Добарце	Ливаде	нива	5
1398	Добарце	Ливаде	нива	3
1398	Добарце	Ливаде	нива	3
1443	Добарце	Ливаде	нива	4
1966	Добарце	Село	нива	5
970	Добарце	Ограда	нива	5
1029	Добарце	Село	нива	4
1077	Добарце	Село	нива	5
1168	Добарце	Село	нива	4
1965	Добарце	Село	нива	5
1220	Добарце	Ограде	нива	5
1366/2	Добарце	Краста	нива	6
1436	Добарце	Ограде	нива	4
1081	Добарце	Село Ограда	нива	5
962/1	Добарце	Ограде	нива	5
1204	Добарце	Ограде	нива	5
1206	Добарце	Ограда	нива	5
1203	Добарце	Ограде	нива	5
1363/1	Добарце	Краста	нива	5
1065	Добарце	Село Башта	нива	5
1208	Добарце	Ограде	нива	5
961/4	Добарце	Ограде	нива	5
961/5	Добарце	Ограде	нива	5
961/6	Добарце	Ограде	нива	5
961/7	Добарце	Ограде	нива	5
961/8	Добарце	Ограде	нива	5
961/9	Добарце	Ограде	нива	5
962/2	Добарце	Ограде	нива	5
962/3	Добарце	Ограде	нива	5
1205/1	Добарце	Ограде	нива	5
1205/2	Добарце	Ограде	нива	5
1205/3	Добарце	Ограде	нива	5
1205/4	Добарце	Ограде	нива	5
1205/5	Добарце	Ограде	нива	5
1205/7	Добарце	Ограде	нива	5
1205/8	Добарце	Ограде	нива	5
1069	Добарце	Село Башта	нива	4
1176	Добарце	Село Башта	нива	4
1219	Добарце	Ограде	нива	5
1141	Добарце	Ограде	нива	4
1377	Добарце	Краста	нива	4
1397/2	Добарце	Ливаде	нива	3
1405/2	Добарце	Ливаде	нива	4
1405/1	Добарце	Ливаде	нива	4
1397/1	Добарце	Ливаде	нива	3
2010	Добарце	Село	нива	5
2009/2	Добарце	Село	нива	5
2009/1	Добарце	Село	нива	5

1437	Добарце	Ограде	нива	4
1437	Добарце	Ограде	нива	4
1437	Добарце	Ограде	нива	4
1437	Добарце	Ограде	нива	4
1401	Добарце	Ливаде	нива	3
1400/2	Добарце	Ливада	нива	3
1402/2	Добарце	Ливаде	нива	3
1405/3	Добарце	Ливаде	нива	3
1400/1	Добарце	Ливаде	нива	3
1444	Добарце	Ливаде	нива	4
1982	Добарце	Село	овоштарник	3
1985	Добарце	Село	овоштарник	3
1990	Добарце	Село	овоштарник	3
1992	Добарце	Село	овоштарник	3
1996	Добарце	Село	овоштарник	3
1999	Добарце	Село	овоштарник	3
1959	Добарце	Село	овоштарник	3
1953	Добарце	Село	овоштарник	3
1946	Добарце	Село	овоштарник	3
1121	Добарце	Село	овоштарник	3
1963	Добарце	Село	овоштарник	3
1937	Добарце	Село	овоштарник	3
1933	Добарце	Село	овоштарник	3
1899	Добарце	Село	овоштарник	3
1916	Добарце	Село	овоштарник	3
1918	Добарце	Село	овоштарник	3
1920	Добарце	Село	овоштарник	3
1913	Добарце	Село Гумно	овоштарник	3
1915	Добарце	Село Гумно	овоштарник	3
1917	Добарце	Село Гумно	овоштарник	3
1909	Добарце	Село	овоштарник	3
1904	Добарце	Село	овоштарник	3
1907	Добарце	Село	овоштарник	3
1888	Добарце	Село	овоштарник	3
1891	Добарце	Село	овоштарник	3
1892	Добарце	Село	овоштарник	3
1881/1	Добарце	Село	овоштарник	3
1870	Добарце	Село	овоштарник	3
1860	Добарце	Село	овоштарник	3
1040	Добарце	Село	овоштарник	3
1038	Добарце	Село Гумно	овоштарник	3
1044	Добарце	Село	овоштарник	3
1060	Добарце	Село	овоштарник	3
1041	Добарце	Село	овоштарник	3
1066	Добарце	Село	овоштарник	3
1995	Добарце	Село	овоштарник	3
1935	Добарце	Село	овоштарник	3
1884	Добарце	Село	овоштарник	3
1914	Добарце	Село	овоштарник	3
1895	Добарце	Село	овоштарник	3
1035	Добарце	Село	овоштарник	3
1924	Добарце	Село	овоштарник	3
1919	Добарце	Село	овоштарник	3
1906	Добарце	Село	овоштарник	3
2025	Добарце	Велико Брдо	овоштарник	3
2024	Добарце	Село	овоштарник	3

2026	Добарце	Велико Брдо	овоштарник	3
2027/1	Добарце	Село	овоштарник	3
1999	Добарце	Село	овоштарник	3
1941	Добарце	Село	овоштарник	3
1958	Добарце	Село	овоштарник	3
2001	Добарце	Село	овоштарник	3
1952	Добарце	Село	овоштарник	3
1934	Добарце	Село	овоштарник	3
1862	Добарце	Село	овоштарник	3
2014	Добарце	Село	овоштарник	3
1074	Добарце	Село	овоштарник	3
1979/1	Добарце	Село	овоштарник	3
1980	Добарце	Село	овоштарник	3
1024	Добарце	Село	овоштарник	3
1054	Добарце	Село	овоштарник	3
2017	Добарце	Село	овоштарник	3
1014	Добарце	Село	овоштарник	3
1018	Добарце	Село	овоштарник	3
1061	Добарце	Село	овоштарник	3
1036	Добарце	Село	овоштарник	3
1999	Добарце	Село	овоштарник	3
2016	Добарце	Село	овоштарник	3
1880	Добарце	Село	овоштарник	3
1101	Добарце	Село	овоштарник	3
1981	Добарце	Село	овоштарник	3
2029/2	Добарце	Село	овоштарник	3
1072	Добарце	Село	овоштарник	3
1942/2	Добарце	Село	овоштарник	3
1907	Добарце	Село	овоштарник	3
1999	Добарце	Село	овоштарник	3
1039	Добарце	Село Гумно	овоштарник	3
2027/2	Добарце	Село	овоштарник	4
1881/2	Добарце	Село	овоштарник	4
1905	Добарце	Село	овоштарник	3
1991	Добарце	Село	овоштарник	3
1055	Добарце	Село	овоштарник	3
1063	Добарце	Село	овоштарник	3
2018	Добарце	Село	овоштарник	3
1046	Добарце	Село	овоштарник	3
1047	Добарце	Село	овоштарник	3
1928	Добарце	Село	пасиште	5
1926	Добарце	Село	пасиште	5
1925	Добарце	Село	пасиште	5
1927	Добарце	Село	пасиште	5
1877	Добарце	Село	пасиште	5
1931	Добарце	Село	пасиште	5
1932	Добарце	Село	пасиште	5
1962	Добарце	Село	пасиште	5
1440	Добарце	Ограде	пасиште	5
1930	Добарце	Село	пасиште	5
1096	Добарце	Село Поток	пасиште	5
1098	Добарце	Село Поток	пасиште	5
1929	Добарце	Село	пасиште	5
1922	Добарце	Село	пасиште	5
1393	Добарцевон град	Ливаде	ливада	5
1565/2	Добарце вон град	Пајла	нива	5
224/3	Добарце вон град	Краста	нива	4

1349	Добарце вон град	Краста	нива	4
209	Добарце вон град	Краста	нива	4
1355	Добарце вон град	Краста	нива	6
210	Добарце вон град	Краста	нива	4
184	Добарце вон град	Краста	нива	4
215	Добарце вон град	Краста	нива	4
183	Добарце вон град	Краста	нива	4
214	Добарце вон град	Краста	нива	4
1515	Добарце вон град	Ограде	нива	5
1524	Добарце вон град	Ограде	нива	6
216/2	Добарце вон град	Краста	нива	4
1561/3	Добарце вон град	Пајле	нива	5
188	Добарце вон град	Краста	нива	4
1514	Добарце вон град	Ограде	нива	5
1518	Добарце вон град	Ограда	нива	5
1565/1	Добарце вон град	Пајла	нива	5
2052/1	Добарце вон град	Велико Брдо	нива	5
227	Добарце вон град	Краста	нива	4
212	Добарце вон град	Краста	нива	4
229	Добарце вон град	Краста	нива	4
1525	Добарце вон град	Ограде	нива	6
2053	Добарце вон град	Велико Брдо	нива	5
1582	Добарце вон град	Пајла	нива	5
217	Добарце вон град	Краста	нива	5
1517	Добарце вон град	Ограде	нива	5
1526	Добарце вон град	Ограде	нива	5
1519	Добарце вон град	Ограда	нива	5
1438	Добарце вон град	Ограде	нива	0
1414	Добарце вон град	Ограде	нива	4
1430	Добарце вон град	Ограде	нива	5
1348	Добарце вон град	Краста	нива	4
1416	Добарце вон град	Ливаде	нива	4
1347	Добарце вон град	Краста Лака	нива	5
1584	Добарце вон град	Пајла	нива	5
1422	Добарце вон град	Ограде	нива	4
1423	Добарце вон град	Ограде	нива	4
222	Добарце вон град	Краста	нива	4
1425	Добарце вон град	Ограде	нива	4
1501/1	Добарце вон град	Ливада	нива	5
1346	Добарце вон град	Ливаде	нива	5
1350	Добарце вон град	Краста	нива	4
1426	Добарце вон град	Ограда	нива	5
1507/2	Добарце вон град	Ливаде	нива	5
179	Добарце вон град	Краста	нива	4
192	Добарце вон град	Краста	нива	4
1342	Добарце вон град	Краста	нива	4
1506	Добарце вон град	Ограде	нива	5
230	Добарце вон град	Красте	нива	4
1504	Добарце вон град	Ливаде	нива	5
211	Добарце вон град	Краста	нива	4
1503	Добарце вон град	Ливаде	нива	5
1419	Добарце вон град	Ограде	нива	4
767	Добарце вон град	Краста	нива	4
1412	Добарце вон град	Ограде	нива	6
225	Добарце вон град	Краста	нива	4
225	Добарце вон град	Краста	нива	4
1563	Добарце вон град	Пајла	нива	5
228/3	Добарце вон град	Краста	нива	4
224/1	Добарце вон град	Краста	нива	4
189	Добарце вон град	Краста	нива	4
1513	Добарце вон град	Ограде	нива	5
226	Добарце вон град	Краста	нива	4
227	Добарце вон град	Краста	нива	4
1376	Добарце вон град	Краста	нива	5
222	Добарце вон град	Краста	нива	4
1425	Добарце вон град	Ограде	нива	4
1552/5	Добарце вон град	Пајла	нива	5
1374	Добарце вон град	Краста	нива	5
178	Добарце вон град	Краста	нива	4
1504	Добарце вон град	Ливаде	нива	5
178	Добарце вон град	Краста	нива	4
208/2	Добарце вон град	Краста	нива	4
1418	Добарце вон град	Ограде	нива	4
1353	Добарце вон град	Краста	нива	5
972	Добарце вон град	Ограде	нива	5
1512	Добарце вон град	Ливаде	нива	5

216/1	Добарце вон град	Краста	нива	4
1561/2	Добарце вон град	Оајло	нива	5
980	Добарце вон град	Ограде	нива	5
1501/2	Добарце вон град	Ливаде	нива	5
1351	Добарце вон град	Краста	нива	4
1562	Добарце вон град	Пајла	нива	5
2051/2	Добарце вон град	Ограде	нива	5
1508	Добарце вон град	Ливаде	нива	5
1427	Добарце вон град	Ограде	нива	5
1415/2	Добарце вон град	Ограде	нива	4
1417/2	Добарце вон град	Ограде	нива	4
1417/4	Добарце вон град	Ограде	нива	4
1009	Добарце вон град	Село	нива	5
1509	Добарце вон град	Ливаде	нива	5
1510	Добарце вон град	Ливаде	нива	5
208/1	Добарце вон град	Краста	нива	4
1967/1	Добарце вон град	Село	нива	5
1581	Добарце вон град	Пајла	нива	5
182/1	Добарце вон град	Краста	нива	4
182/2	Добарце вон град	Краста	нива	4
1507/1	Добарце вон град	Ливаде	нива	5
228/1	Добарце вон град	Краста	нива	4
213	Добарце вон град	Краста	нива	4
1415/1	Добарце вон град	Ограде	нива	4
1417/1	Добарце вон град	Ограде	нива	4
1417/3	Добарце вон град	Ограде	нива	4
228/4	Добарце вон град	Краста	нива	4
1511	Добарце вон град	Ливаде	нива	5
187	Добарце вон град	Краста	нива	4
1516	Добарце вон град	Ограде	нива	5
1421/1	Добарце вон град	Ограде	нива	4
1421/2	Добарце вон град	Ограде	нива	4
1332	Добарце вон град	Краста	нива	6
1375	Добарце вон град	Краста	нива	5
1560	Добарце вон град	Пајла Градине	нива	5
1583	Добарце вон град	Пајла	нива	5
1552/3	Добарце вон град	Пајла	нива	5
1552/7	Добарце вон град	Пајла	нива	5
222	Добарце вон град	Краста	нива	4
1425	Добарце вон град	Ограде	нива	4
189	Добарце вон град	Краста	нива	4
2051/1	Добарце вон град	Ограде	нива	5
2052/2	Добарце вон град	Велико Брдо	нива	5
224/2	Добарце вон град	Краста	нива	4
228/2	Добарце вон град	Краста	нива	4
1967/2	Добарце вон град	Село	нива	5
1354	Добарце вон град	Краста	нива	6
1552/1	Добарце вон град	Пајла	нива	5
1352	Добарце вон град	Краста	нива	5
1424	Добарце вон град	Ограде	нива	4
1341	Добарце вон град	Краста	нива	4
1502	Добарце вон град	Ливаде	нива	5
768	Добарце вон град	Краста	нива	5
223	Добарце вон град	Краста	нива	4
1420	Добарце вон град	Ограде	нива	4
1371/2	Добарце вон град	Краста	нива	4
1372/2	Добарце вон град	Краста	нива	5
1371/1	Добарце вон град	Краста	нива	4
1372/1	Добарце вон град	Краста	нива	5
1375	Добарце вон град	Краста	нива	5
1561/1	Добарце вон град	Пајла	нива	5
1552/2	Добарце вон град	Пајла	нива	5
1552/4	Добарце вон град	Пајле	нива	5
1552/6	Добарце вон град	Пајле	нива	5
1373	Добарце вон град	Краста	нива	5
234/1	Добарце вон град	Ливаде	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 852500м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12051/1
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

6408.

Врз основа на член 68 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија” бр.199/14, 44/15 и 193/15), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија” бр. 142/15, 217/15 и 222/15) во членот 22 став (1) во точката 5 запирката и буквата „В“ се бришат.

Точката 6 се менува и гласи:

„6. За намена В може да се формира градежна парцела на земјиште со изведена или планирана намена Д, без притоа да се предвидуваат површини за градење на сметка на земјиштето со изведена или планирана намена Д.“

Член 2

Нормативот и стандардот од овој правилник се применува и на урбанистичките планови за кои до влегувањето во сила на овој правилник не е издадена согласност согласно закон.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-18428/1
29 декември 2015 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

6409.

Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 32 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија” број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 192/2015), а во врска со член 2 од Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на броеви и/или серии на броеви („Службен весник на Република Македонија” број 161/2014), в.д. Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 9.12.2015 година ја донесе следната

О Д Л У К А

I

Се утврдува вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на броеви и/или серии на броеви за 2016 година, во износ од 1 евро во денарска противвредност пресметано по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на фактурирањето.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува сметано од 1.1.2016 година.

III

Оваа одлука е конечна.

Образложение

Согласно член 29 став 3 и член 32 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија” број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), а во врска со член 2 од Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на броеви и/или серии на броеви („Службен весник на Република Македонија” број 161/2014), вредноста на бодот за пресметка на надоместокот за користење на броеви и/или серии на броеви се утврдува со одлука донесена од директорот на Агенцијата за електронски комуникации врз основа на годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата за 2016 година, во рок од десет дена од денот на усвојување на годишната програма за работа и е изразена во евра во денарска противвредност пресметана по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на фактурирањето.

Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година во чиј состав е и финансискиот план на Агенцијата за 2016 година е усвоена од страна на Комисијата на Агенцијата по предлог на Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 1.12.2015 година, како што е предвидено во член 11 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на РМ” број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015).

Финансискиот план за 2016 година содржи податоци за реализација на планираните активности, планираните приходи и расходи на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година групирани по структура и по организациона структура на Агенцијата, како и предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за 2016 година.

Според усвоената годишната програма односно финансискиот план за 2016 година вкупните планирани приходи по основ користење на броеви и/или серии на броеви изнесува 52.000.000 денари.

Вредноста на бодот е формирана врз основа на активните одобренија за користење на броеви и/или серии на броеви кои се планирани да се фактурираат во 2016 година, со што се планира да се реализираат планираните приходи по основ годишен надоместок за користење на броеви и/или серии на броеви.

Врз основа на горенаведеното, согласно на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 32 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија” број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), а во врска со член 2 од Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на броеви и/или серии на броеви („Службен весник на Република Македонија” број 161/2014), на предлог на Секторот за финансии и сметководство бр.0505-23/253 од 9.12.2015 година, в.д. Директорот на Агенцијата за електронски комуникации ја донесе оваа одлука како во диспозитивот.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

Бр. 0306-10/48
9 декември 2015 година
Скопје

в.д. Директор,
Владимир Ристевски, с.р.

6410.

Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 31 став 3 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија” број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), а во врска со член 2 од Правилникот за утврдување на годишниот надоместок за користење на радиофреквенциите („Службен весник на Република Македонија” број 161/2014), в.д. Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 9.12.2015 година ја донесе следната

ОДЛУКА

I

Се утврдува вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенциите за 2016 година, во износ од 0,8 евра во денарска противредност пресметана по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на фактурирањето.

II

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува сметано од 1.1.2016 година.

III

Оваа одлука е конечна.

Образложение

Согласно член 29 став 3 и член 31 став 3 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија” број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), а во врска со член 2 од Правилникот за утврдување на годишниот надоместок за користење на радиофреквенциите („Службен весник на Република Македонија” број 161/2014), вредноста на бодот за пресметка на надоместокот за користење на радиофреквенции се утврдува со одлука донесена од директорот на Агенцијата за електронски комуникации врз основа на годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата за 2016 година, во рок од десет дена од денот на усвојување на годишната програма за работа и е изразена во евра во денарска противредност пресметана по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на фактурирањето.

Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година во чиј состав е и финансискиот план на Агенцијата за 2016 година е усвоена од страна на Комисијата на Агенцијата по предлог на Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 1.12.2015 година, како што е предвидено во член 11 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на РМ“ број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015).

Финансискиот план за 2016 година содржи податоци за реализација на планираните активности, планираните приходи и расходи на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година групирани по структура и по организациона структура на Агенцијата, како и предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за 2016 година.

Според усвоената годишната програма односно финансискиот план за 2016 година вкупните планирани приходи по основ користење на радиофреквенции изнесува 420.000.000 денари.

Вредноста на бодот е формиран врз основа на активните одобренија за користење на радиофреквенции кои се планирани да се фактурираат во 2016 година, со што се планира да се реализираат планираните приходи по основ годишен надоместок за користење на радиофреквенции.

Врз основа на горенаведеното, согласно на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 31 став 3 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија” број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), а во врска со член 2 од Правилникот за утврдување на годишниот надоместок за користење на радиофреквенциите („Службен весник на Република Македонија” број 161/2014), на предлог на Секторот за финансии и сметководство бр. 0505-23/251 од 9.12.2015 година, в.д. Директорот на Агенцијата за електронски комуникации ја донесе оваа одлука како во диспозитивот.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

Бр. 0306-10/49
9 декември 2015 година
Скопје

в.д. Директор,
Владимир Ристевски, с.р.

6411.

Врз основа на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 30 став 5 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија” број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), а во врска со член 2 и 4 од Правилникот за утврдување на годишниот надоместок за надзор на пазарот („Службен весник на Република Македонија” број 161/2014), в.д. Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 9.12.2015 година ја донесе следната

ОДЛУКА

I

Се утврдува вредноста на коефициентот “К” која е еднаква на 1, за пресметка на висината на процентуалниот износ од вкупниот приход на операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги заради определување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за 2016 година.

II

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува сметано од 1.1.2016 година.

III

Оваа одлука е конечна.

Образложение

Согласно член 29 став 3 и член 31 став 5 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија” број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), а во врска со член 2 и 4 од Правилникот за утврдување на годишниот надоместок за надзор на пазарот („Службен весник на Република Македонија” број 161/2014), вредноста на коефициентот “К” за пресметка на висината на процентуалниот износ од вкупниот приход на операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги заради определување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за 2016 година, се утврдува со одлука донесена од директорот на Агенцијата за електронски комуникации врз основа на годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година во чиј состав е финансискиот план на Агенцијата за 2016 година, во рок од десет дена од денот на усвојување на годишната програма за работа.

Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година во чиј состав е и финансискиот план на Агенцијата за 2016 година е усвоена од страна на Комисијата на Агенцијата по предлог на Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 1.12.2015 година, како што е предвидено во член 11 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на РМ“ број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015).

Финансискиот план за 2016 година содржи податоци за реализација на планираните активности, планираните приходи и расходи на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година групирани по структура и по организациона структура на Агенцијата, како и предвидените капитални инвестиции на Агенцијата за 2016 година.

Според усвоената годишната програма односно финансијскиот план за 2016 година вкупните планирани приходи по основ надоместок за надзор на пазарот изнесува 61.500.000 денари.

Вредноста на коефициентот е утврдена врз основа на планираниот приход за 2016 година по основ надоместок за надзор на пазарот и податоците со кои располага Агенцијата за електронски комуникации за вкупниот годишен приход на операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги.

Врз основа на горенаведеното, согласно на член 24 став 1 алинеја 5, член 29 став 3 и член 30 став 5 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), а во врска со член 2 и 4 од Правилникот за утврдување на годишниот надоместок за надзор на пазарот („Службен весник на Република Македонија“ број 161/2014), на предлог на Секторот за финансии и сметководство бр.0505-23/252 од 9.12.2015 година, в.д. Директорот на Агенцијата за електронски комуникации ја донесе оваа одлука како во диспозитивот.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

Бр. 0306-10/50
9 декември 2015 година
Скопје

в.д. Директор,
Владимир Ристевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6412.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и член 43 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 41/14, 151/15, 33/15, 192/15 и 215/15) и членовите 28 и 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРГИ ДООЕЛ Битола, на седницата одржана на 25.12.2015 година донесе

ОДЛУКА ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство со електрична енергија издадена со Одлука УП 1 бр. 214/14 од 27.3.2015 година, („Службен весник на РМ“ бр. 50/2015) на Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРГИ ДООЕЛ Битола, се менува поради зголемување на моќноста.

2. Изменетата лиценца е прилог 2 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-214/14
25 декември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРГИ ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. 1 бр.3 Логоварди Битола

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценца

27.3.2015 година

4. Датум на важење на лиценца

27.3.2050 година

5. Евидентен број на издадената лиценца

EE – 222.01.1/14/2/15

6. Број на деловниот субјект – 6873731

7. Единствен даночен број – 30420130002520

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во биогазна електро централа, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во биогазна централа „Логоварди“ на КП 40/1 во КО Логоварди, с. Новаци во општина Битола.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за усогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капацитети;

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварији, како и нивно осигурување,

- заштита при работа,

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,

- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на

Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА БИОГАСНА ЕЛЕКТРО ЦЕНТРАЛА „ЛОГОВАРДИ“

- број на производни единици (агрегати):.....три
- проценет животен век.....40 години
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
 - производителSTAMPFORDe
 - типPE 734-C2e
 - број на генераторски единици.....три
 - максимална моќност.....3 x 1063 kW
 - cosφ.....-0,95/08
 - номинална брзина на вртење.....1500 RPM
 - генератор за преработка на отпадот.....3x63 kW
 - Вкупна инспалирана моќност на излез.....3 MW
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
 - типтрофазен сув
 - преносен однос.....0,4 /20 kV/kV
 - моќност.....3 x 1.600 kVA
 - фреквенција.....50 Hz

6413.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15 и 215/15), член 17, став 1 и член 24 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРГИ ДООЕЛ Битола на ден 25.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Во Одлуката за користење на повластена тарифа за електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-40/15 од 1.4.2015 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.52/15, точката 1 се менува и гласи: „На Трговското друштво за

производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРГИ ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. „1“ бр. 3, Логоварди, Битола, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за термоелектроцентра на биогаз „ЛОГОВАРДИ“ со инсталирана моќност од 3 MW и со локација на К.П. бр.40/1, м.в. Маскарник, КО Логоварди, с.Новаци, Општина Битола“.

2. Во точката 2 алинеја 1 зборовите: „ул. „Димитар Илиевски Мурато“ бр. 3, Битола“, се менуваат и гласат: „ул. „1“, бр. 3, Логоварди, Битола“.

3. Во точката 2, алинеја 5 бројот: „2“ се менува и гласи: „3“.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-40/15
25 декември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

6414.

Регулаторната комисија за енергетика врз основа на член 22, став 1 алинеја 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014, 33/2015, 192/2015 и 215/2015), член 23, став 1 и 2 од Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 151/11 и 160/11) и Барањето за одобрување на регулиран приход и тарифи за 2016 година, бр. 08-150/15 од 25.11.2015 година, доставено од Дирекцијата за технолошко - индустриски развојни зони – Скопје, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС И СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКО - ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ – СКОПЈЕ, (ДТИРЗ) ЗА 2016 ГОДИНА

1. На Дирекцијата за технолошко - индустриски развојни зони – Скопје се одобрува тарифа за услугите дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас за 2016 година во износ од 2,2879 ден/nm³, за испорака на планирани годишни количини на природен гас од 4.468.500 nm³.

2. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 2016 година.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-150/15
25 декември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

6415.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, став 1 алинеја 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15 и 215/15) и член 23, став 1 и 2 од Правилникот за начин

и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 151/11 и 160/11), постапувајќи по Барањето од Акционерското друштво ГА-МА Скопје за одобрување на регулиран приход и тарифи за дејностите пренос и управување со системот за пренос на природен гас бр.0302-1735/1 од 26.11.2015 година, на седницата одржана на 25 декември 2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНИ МАКСИМАЛНИ ПРИХОДИ И ТАРИФИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС И УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА 2016 ГОДИНА НА АД ГА-МА СКОПЈЕ

1. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за вршење на дејноста пренос на природен гас во 2016 година се одобрува регулиран максимален приход во износ од 219.493.466 денари и тарифа од 1,4008 ден/nm³, за пренесени 156.695.902 nm³ природен гас.

2. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за вршење на дејноста управување со системот за пренос на природен гас во 2016 година се одобрува регулиран максимален приход во износ од 29.930.927 денари и тарифа од 0,1910 ден/nm³, за пренесени 156.695.902 nm³ природен гас.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 2016 година.

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-151/15
25 декември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

6416.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15 и 215/15) и член 9 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРГИ ДООЕЛ Битола на ден 25.12.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-03/14 од 20.02.2014 година и 23.09.2014 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“, бр.38/14 и 142/14, на Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРГИ ДООЕЛ Битола, ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-03/14
25 декември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

6417.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15 и 215/15), член 8 и член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола, на ден 25.12.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Во Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-05/14 од 20.02.2014 година и 26.06.2014 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“, бр.38/14 и 98/14, точката 1 се менува и гласи: „На Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. „1“, бр. 3, Логоварди, Битола, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за термоелектроцентрала на биогаз „ПОРОДИН“ со планирана моќност од 3 MW и со локација на К.П. бр.636/1, м.в. Долгите, КО Породин, Општина Битола“.

2. Во точката 2 алинеја 1 зборовите: „ул. Димитар Илиевски Мурато бр. 3, Битола“, се менуваат и гласат: „ул. „1“, бр. 3, Логоварди, Битола“.

3. Во точката 2 алинеја 5 бројот „2“ се менува и гласи: „3“.

4. Во точката 2 алинеја 6 бројот: „17.520.000“ се менува и гласи: „25.800.000“.

5. Во точката 3 бројот: „2“ се менува и гласи: „3“.

6. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-05/14
25 декември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

6418.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15 и 215/15), член 17, став 1 и член 24 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола на ден 25.12.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Во Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-39/15 од 01.04.2015 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“, бр. 52/15, точката 1 се менува и гласи: „На Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола, со седиште на ул. „1“, бр. 3, Логоварди, Битола, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за термоелектроцентрала на биогаз „ЛОГОВАРДИ“ со инсталирана моќност од 3 MW и со локација на К.П. бр.40/1, м.в. Маскарник, КО Логоварди, с.Новаци, Општина Битола“.

2. Во точката 2 алинеја 1 зборовите: „ул. Димитар Илиевски Мурато бр. 3, Битола“, се менуваат и гласат: „ул. „1“, бр. 3, Логоварди, Битола“.

3. Во точката 2 алинеја 5 бројот: „2“ се менува и гласи: „3“.

4. Во точката 2 алинеја 6 бројот: „16.800.000“ се менува и гласи: „25.200.000“.

5. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-39/15
25 декември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.


Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015228



**Резолуции на Советот за безбедност на Обединетите
нации со кои се воведува, изменува или укинува режим
на санкции против држави, ентитети или поединци**

СОДРЖИНА

	Стр.
10. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката 2015/1066 (ЗНБП) на Советот од 2 јули 2015 година за изменување на Одлука 2013/183/ЗНБП за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја.....	2

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” бр. 36/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.12.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2015/1066 (ЗНБП) НА СОВЕТОТ ОД 2 ЈУЛИ 2015 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2013/183/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА КОРЕЈА

Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката 2015/1066 (ЗНБП) на Советот од 2 јули 2015 година за изменување на Одлука 2013/183/ЗНБП за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје,
- ембарго на стоки и услуги,
- финансиски мерки,
- забрана за влез во Република Македонија.

Член 3

Се определуваат Министерството за транспорт и врски, Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за економија, Министерството за финансии, Министерството за финансии - Управата за финансиско разузнавање и Министерството за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Надлежните органи од член 3 од оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден со Одлуката 2014/212/ЗНБП на Советот од 14 април 2014 година за изменување на Одлука 2013/183/ЗНБП за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја (ДНРК), Одлуката 2013/183/ЗНБП на Советот од 22 април 2013 година за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја и за укинување на Одлука 2010/800/ЗНБП и Одлуката 2015/1066 (ЗНБП) на Советот од 2 јули 2015 година за изменување на Одлука 2013/183/ЗНБП за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја.

Член 6

Рестриктивните мерки против Демократска Народна Република Кореја се воведуваат на неодредено време.

Член 7

Одлуката 2015/1066 (ЗНБП) на Советот од 2 јули 2015 година за изменување на Одлука 2013/183/ЗНБП за рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-11971/1
22 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ
УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

ОДЛУКА 2015/1066 (ЗНБП) НА СОВЕТОТ**од 2 јули 2015 година****за изменување на Одлука 2013/183/ЗНБП за рестриктивни мерки против
Демократска Народна Република Кореја**

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската унија, а особено член 29 од истиот,
имајќи ја предвид Одлука 2013/183/ЗНБП на Советот од 22 април 2013 година, за
рестриктивни мерки против Демократска Народна Република Кореја и за
укинување на Одлука 2010/800/ЗНБП ⁽¹⁾, а особено член 19(2) од истата,
со оглед на тоа што:

- (1) На 22 април 2013 година, Советот ја донесе Одлука 2013/183/ЗНБП.
- (2) Еден субјект и шест лица треба да се додадат на списокот на лица и субјекти
кои се предмет на рестриктивните мерки од Анекс II кон Одлука
2013/183/ЗНБП.
- (3) Затоа, Анекс II кон Одлука 2013/183/ЗНБП, треба соодветно да се измени,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Анекс II кон Одлука 2013/183/ЗНБП се изменува, како што е утврдено во Анексот
кон оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното објавување во Службениот
весник на Европската унија.

Брисел, 2 јули 2015 година

*За Советот**Претседател*

Ж. АСЕЛБОРН

¹ Сл. весник L 111, 23.4.2013 година, стр. 52.

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ
УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

АНЕКС

Лицата и субјектите наведени во списокот подолу се додаваат кон списокот на лица и субјекти кои се предмет на рестриктивни мерки од Анекс II кон Одлука 2013/183/ЗНБП:

II. Лица и субјекти кои обезбедуваат финансиски услуги, кои би можеле да придонесат за нуклеарните програми на ДНРК или за програмите на ДНРК, поврзани со балистички проектили или со други оружја за масовно уништување.

А. Лица

	Име	Информации за идентификација	Образложение
4.	КИМ Ил-Су (KIM Il-Su)	Rahlstedter Straße 83 а, 22149 Хамбург. Датум на раѓање: 2.9.1965 год. Место на раѓање: Пјонгјанг, ДНРК.	Овластен ополномоштен претставник на компанијата KNIC GmbH (КНИЦ ГмбХ) вклучена во списокот на ЕУ, кој работи во име на KNIC или под нејзина наредба
5.	КАНГ Сонг-Нам (KANG Song-Nam)	Rahlstedter Straße 83 а, 22149 Хамбург. Датум на раѓање: 5.7.1972 год. Место на раѓање: Пјонгјанг, ДНРК.	Овластен ополномоштен претставник на компанијата KNIC GmbH вклучена во списокот на ЕУ, кој работи во име на KNIC или под нејзина наредба
6.	ЧОЕ Чун-Сик (CHOE Chun-Sik)	Rahlstedter Straße 83 а, 22149 Хамбург. Датум на раѓање: 23.12.1963 год. Место на раѓање: Пјонгјанг, ДНРК. Бр. на пасош: 745132109 важи до 12.02.2020 година	Овластен ополномоштен претставник на компанијата KNIC GmbH вклучена во списокот на ЕУ, кој работи во име на KNIC или под нејзина наредба
7.	СИН Кју-Нам (SIN Kyu-Nam)	Датум на раѓање: 12.9.1972 год. Место на раѓање: Пјонгјанг, ДНРК. Бр. на пасош: PO472132950	Раководител на оддел во седиштето на KNIC во Пјонгјанг и поранешен овластен ополномоштен претставник на KNIC GmbH, Хамбург. Работи во име на KNIC или под нејзина наредба
8.	ПАК Чун-Сан (PAK Chun-San)	Датум на раѓање: 18.12.1953 год.	Раководител на оддел во седиштето на KNIC во

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ
УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

		Место на раѓање: Пјонганг, ДНРК. Бр. на пасош: PS472220097	Пјонгјанг и поранешен овластен ополномоштен претставник на KNIC GmbH, Хамбург. Работи во име на KNIC или под нејзина наредба
9.	СО Тонг Мјонг (SO Tong Myong)	Датум на раѓање: 10.9.1956 год.	Управен директор на KNIC GmbH, Хамбург, кој работи во име на KNIC или под нејзина наредба

Б. Субјекти

	Име	Информации за идентификација	Образложение
5.	Корејска национална осигурителна компанија (КНИЦ) ДОО (Korea National Insurance Company (KNIC) GmbH). (позната како Корејска странска осигурителна компанија (Korea Foreign Insurance Company))	Rahlstedter Straße 83 а, 22149 Хамбург.	KNIC GmbH, во својство на подружница контролирана од седиштето на KNIC во Пјонгјанг (Адреса: Haebangsang-dong, Central District, Пјонгјанг, ДНРК), владин субјект кој остварува значителни приходи во странска валута, кои се користат за поддршка на режимот во Северна Кореја. Овие ресурси би можеле да придонесат кон програмите на ДНРК поврзани со нуклеарна енергија, со балистички проектили или други оружја за масовно уништување. Освен тоа, седиштето на KNIC во Пјонгјанг е поврзано со Канцеларија 39 на Корејската работничка партија, вклучена во списокот.

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ
УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

3.7.2015

EN

Official Journal of the European Union

L 174/25

COUNCIL DECISION (CFSP) 2015/1066

of 2 July 2015

amending Decision 2013/183/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic
People's Republic of Korea

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Having regard to Council Decision 2013/183/CFSP of 22 April 2013 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2010/800/CFSP ⁽¹⁾ and in particular Article 19(2) thereof,

Whereas:

- (1) On 22 April 2013, the Council adopted Decision 2013/183/CFSP.
- (2) One entity and six persons should be added to the list of persons and entities subject to restrictive measures in Annex II to Decision 2013/183/CFSP.
- (3) Annex II to Decision 2013/183/CFSP should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Annex II to Decision 2013/183/CFSP is amended as set out in the Annex to this Decision.

Article 2

This Decision shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union.

Done at Brussels, 2 July 2015.

For the Council
The President
J. ASSELBORN

⁽¹⁾ OJ L 111, 23.4.2013, p. 52.

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ
УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

L 174/26

EN

Official Journal of the European Union

3.7.2015

ANNEX

The persons and entities listed below shall be added to the list of persons and entities subject to restrictive measures set out in Annex II to Decision 2013/183/CFSP:

II. *Persons and entities providing financial services that could contribute to the DPRK's nuclear-related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes.*

A. **Persons**

	Name	Identifying information	Statement of reasons
4.	KIM Il-Su	Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Hamburg. Date of birth: 2.9.1965 Place of birth: Pyongyang, DPRK	Authorised plenipotentiary representative of the EU-designated KNIC GmbH, acting on behalf of KNIC or at its direction
5.	KANG Song-Nam	Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Hamburg. Date of birth: 5.7.1972 Place of birth: Pyongyang, DPRK.	Authorised plenipotentiary representative of the EU-designated KNIC GmbH, acting on behalf of KNIC or at its direction
6.	CHOE Chun-Sik	Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Hamburg. Date of birth: 23.12.1963 Place of birth: Pyongyang, DPRK. Passport No. 745132109 valid until 12.2.2020	Authorised plenipotentiary representative of the EU-designated KNIC GmbH, acting on behalf of KNIC or at its direction
7.	SIN Kyu-Nam	Date of birth: 12.9.1972 Place of birth: Pyongyang, DPRK. Passport No. PO472132950	Head of department of KNIC headquarters in Pyongyang and former authorised plenipotentiary representative of KNIC GmbH Hamburg. Acting on behalf of KNIC or at its direction
8.	PAK Chun-San	Date of birth: 18.12.1953 Place of birth: Phyongan, DPRK. Passport No. PS472220097	Head of department of KNIC headquarters in Pyongyang and former authorised plenipotentiary representative of KNIC GmbH Hamburg. Acting on behalf of KNIC or at its direction
9.	SO Tong Myong	Date of birth: 10.9.1956	Managing Director of KNIC GmbH Hamburg, acting on behalf of KNIC or at its direction

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ
УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

3.7.2015

EN

Official Journal of the European Union

L 174/27

B. Entities

	Name	Identifying information	Statement of reasons
5.	Korea National Insurance Company (KNIC) GmbH. (alias Korea Foreign Insurance Company)	Rahlstedter Straße 83 a, 22149 Hamburg	KNIC GmbH, as a subsidiary controlled by KNIC headquarters in Pyongyang (Address: Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, DPRK), a government entity, is generating substantial foreign exchange revenue which is used to support the regime in North Korea. Those resources could contribute to the DPRK's nuclear-related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes. Furthermore, the KNIC headquarters Pyongyang is linked to Office 39 of The Korean Workers' Party, a designated entity.



Службен весник
на Република Македонија


www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2015228